

Врз основа на член 73 став (1) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.5.2018 година, издаде

ЛИЦЕНЦА

за приредување на игри на среќа во обложувалница

1. На Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје МУ СЕ ИЗДАВА лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница во уплатно-исплатното место кое се наоѓа на ул. „Иво Лола Рибар“ бр.70Б лок.20 и 21 во Скопје, за период од три години.

2. Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје Е ДОЛЖНО да започне со приредување на игрите на среќа во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата.

3. Доколку Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје не започне со приредување на игрите на среќа во рокот од точката 2, Владата на Република Македонија ќе ја одземе лиценцата.

4. Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје Е ДОЛЖНО да го плати надоместокот за добивање на лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница во износ од 105.000 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата и тоа 50% од надоместокот во износ од 52.500 евра во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата, а остатокот од 50% на еднакви годишни рати додека трае лиценцата, односно:

- износ од 17.500 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата, во рок од една година од денот на приемот на лиценцата;

- износ од 17.500 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата, во рок од две години од денот на приемот на лиценцата;

- износ од 17.500 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата, во рок од три години од денот на приемот на лиценцата;

5. Доколку Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје не плати 50% од надоместокот, односно не го плати износот од 52.500 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата, ќе се смета дека лиценцата не била воопшто издадена.

6. Доколку Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје не ги плаќа годишните рати во износ од 17.500 евра во денарска противвредност по

средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата во роковите од точката 4, Владата на Република Македонија ќе ја одземе лиценцата.

7. Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје Е ДОЛЖНО да депонира депозит или да обезбеди банкарска гаранција, во банка со седиште во Република Македонија, во износ од 300.000 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата на депозитот, односно на денот на издавањето на банкарската гаранција, во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата.

8. Доколку Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје не депонира депозит или не обезбеди банкарска гаранција во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата, Владата на Република Македонија ќе ја одземе лиценцата.

9. Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје Е ДОЛЖНО да плаќа посебна давачка во висина од 20% која се пресметува на разликата меѓу уплатениот износ од сите компјутери во сите уплатно-исплатни места и исплатениот износ од сите компјутери во сите уплатно-исплатни места, на месечна основа.

10. Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје Е ДОЛЖНО на месечна основа, за финансирање на спортот да плаќа посебна давачка во висина од 3% која се пресметува на разликата меѓу уплатениот износ од сите компјутери во сите уплатно-исплатни места на тој приредувач и исплатениот износ од сите компјутери во сите уплатно-исплатни места, на сметка на Агенцијата за млади и спорт.

11. Оваа лиценца ќе се објави на интернет страницата на Министерството за финансии.

Образложение

Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје до Министерството за финансии поднесе барање бр.13-4337/1 од 04.04.2018 година и дополнување на барање бр.13-4337/2 од 19.04.2018 година за добивање на лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница.

Кон барањето подносителот ги достави следните документи:

-Договор за основање на трговско друштво како друштво со ограничена одговорност од 23.04.2007 година склучен помеѓу содружниците на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје;

-Одлука за измена на Договор за основање од 25.12.2008 година од содружниците на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје;

-Одлука за отповикување на управител и избор на нов управител од 25.12.2008 година од содружниците на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје;

-Договор за основање на трговско друштво како друштво со ограничена одговорност (пречистен текст) од 25.12.2008 година склучен помеѓу содружниците на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје;

-Одлука за измена на адресни податоци од 22.03.2011 година од содружниците на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје;

-Одлука за измена на Договор за основање од 22.03.2011 година од содружниците на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје;

-Договор за основање на трговско друштво како друштво со ограничена одговорност (пречистен текст) од 22.03.2011 година од содружниците на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје;

-Одлука за зголемување на основната главнина од 09.01.2012 година од содружниците на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје;

-Одлука за измена на Договорот за основање од 09.01.2012 година од содружниците на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје;

-Договор за основање на трговско друштво како друштво со ограничена одговорност (пречистен текст) од 11.01.2012 година склучен помеѓу содружниците на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје;

-Одлука за зголемување на основната главнина од 12.02.2013 година од содружниците на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје;

-Одлука за измена на Договорот за основање од 12.02.2013 година од содружниците на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје;

-Договор за основање трговско друштво како друштво со ограничена одговорност (пречистен текст) од 12.02.2013 година склучен помеѓу содружниците на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје;

-Одлука за намалување на основната главнина од 03.06.2013 година од содружниците на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје;

-Одлука за измена на Договорот за основање од 03.06.2013 година од содружниците на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје;

-Одлука за намалување на основната главнина од 03.06.2013 година од содружниците на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје;

-Договор за основање на трговско друштво како друштво со ограничена одговорност (пречистен текст) од 03.06.2013 година склучен помеѓу содружниците на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје;

-Договор за основање на трговско друштво како друштво со ограничена одговорност (пречистен текст) од 13.03.2014 година склучен помеѓу содружниците на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје;

-Одлука за измена на Договорот за основање од 13.03.2014 година од содружниците на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје;

-Одлука за измена на седиштето на друштвото од 13.03.2014 година од содружниците на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје;

-Одлука за промена на ограничување на управител од 13.03.2014 година од содружниците на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје;

- правила на игри за приредување на игри на среќа во обложувалница од 29.03.2018 година на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје;

- податоци за учесникот во платен промет (тековна состојба) од 11.04.2018 година од НЛБ Тутунска банка АД Скопје;

- потврда за исплатени плати од 27.03.2018 година од НЛБ Тутунска банка АД Скопје;

- тековна состојба издадена од Централниот регистар на Република Македонија бр.0805-50/150120180019756 од 03.04.2018 година;

- уверение за платени даноци и придонеси бр.28-124/1855/3 од 03.04.2018 година издадено од Управата за јавни приходи, Регионална дирекција Скопје и потврда бр.05-033246/18-0002 од 18.04.2018 година доставена од Царинската управа на Република Македонија;

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица бр.0808-10/1292-1 од 26.03.2018 година издадена од Централниот регистар на Република Македонија, дека на трговското друштво не му е изречена споредна казна забрана за добивање на дозвола, лиценца, концесија, овластување или друго право утврдено со посебен закон;

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица бр.0808-10/1292-1 од 26.03.2018 година издадена од Централниот регистар на Република Македонија, дека на трговското друштво не му е изречена споредна казна одземање на дозвола, лиценца, концесија, овластување или друго право утврдено со посебен закон;

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица бр.0808-50/150120180021782 од 13.04.2018 година издадена од Централниот регистар на Република Македонија, дека на трговското друштво не му е изречена споредна казна привремена забрана за вршење на одделна дејност;

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица бр.0808-50/150120180021785 од 13.04.2018 година издадена од Централниот регистар на Република Македонија, дека на трговското друштво не му е изречена споредна казна трајна забрана за вршење на одделна дејност;

- извод бр.6 за промени на состојбата на средствата на сметката на ден 11.01.2012 година од НЛБ Банка АД Скопје, извод бр.10 за промени на состојбата на средствата на сметката на ден 17.01.2012 година од НЛБ Банка АД Скопје и извод бр.30 за промени на состојбата на средствата на сметката на ден 13.02.2013 година од НЛБ Банка АД Скопје;

-информација за економско-финансиската состојба на субјектот бр.0905-21/129 од 26.03.2018 година издадена од Централниот регистар на Република Македонија;

- извод бр.67 за промени на состојбата на средствата на сметката на ден 31.03.2018 година издаден од НЛБ Банка Скопје;

- Програма за спречување на перење пари и финансирање на тероризам бр.03-521 од 28.03.2018 година донесена од Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје и мислење бр.11-1/29 од 03.04.2018 година од Управата за финансиско разузнавање;

- решение бр.2818/01180-0612/2 од 21.03.2018 година и записник бр.2818/01180-0612/1 од 21.03.2018 година донесени од Управата за јавни приходи, Регионална дирекција Скопје и

- и уплатница ПП 50 за платена административна такса во износ од 650,00 денари.

Постапувајќи по поднесеното барање, а врз основа на доставените документи, Министерството за финансии ја утврди следната фактичка состојба:

Доставеното барање за добивање на лиценца се однесува за приредување на игри на среќа во обложувалница, што произлегува од доставените правила за приредување на игри на среќа во обложувалница од 29.03.2018 година од Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје, кои се во согласност со член 78 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри.

Трговското друштво нема блокирано трансакциска сметка во банка во моментот на поднесување на барањето за издавање на лиценца, видно од податоците за учесникот во платен промет од 11.04.2018 година од НЛБ Банка АД Скопје.

Трговското друштво редовно исплатува плати на вработените во период од најмалку шест месеци пред поднесувањето на барањето видно од потврдата за исплатени плати од 27.03.2018 година од НЛБ Банка АД Скопје.

Потеклото на средствата на основната главнина се утврди од следната документација:

- Од договорот за основање на трговско друштво како друштво со ограничена одговорност (пречистен текст) од 13.03.2014 година донесен од Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје, се утврди дека основната главнина во друштвото во износ од 502.800,00 евра (30.966.900,00 денари) е паричен влог. Од изводот бр.6 за промени на состојбата на средствата на сметката на ден 11.01.2012 година од НЛБ Банка АД Скопје, изводот бр.10 за промени на состојбата на средствата на сметката на ден 17.01.2012 година од НЛБ Банка АД Скопје и изводот бр.30 за промени на состојбата на средствата на сметката на ден 13.02.2013 година од НЛБ Банка АД Скопје се утврди дека средствата од основната главнина во друштвото во износ од 502.800,00 евра (30.966.900,00 денари) потекнуваат од дивиденда.

Од доставеното мислење бр.11-1/29 од 03.04.2018 година од Управата за финансиско разузнавање по однос на Програмата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам донесена од Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје, се утврди дека Управата за финансиско разузнавање ја прифаќа Програмата.

Од изводот бр.67 за промени на состојбата на средствата на сметката на ден 31.03.2018 година издаден од НЛБ Банка АД Скопје, се утврди дека на сметката има доволно парични средства за уплата на надоместокот за добивање на лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница.

Од доставеното решение бр.2818/01180-0612/2 од 21.03.2018 година донесено од Управата за јавни приходи, Регионална дирекција Скопје, се утврди дека уплатно-исплатното место кое се наоѓа на ул.„Иво Лола Рибар“ бр.70Б лок.20 и 21 во Скопје ги исполнува просторните и техничко-технолошките услови за приредување на игри на среќа во обложувалница.

Подносителот на барањето е трговско друштво со седиште во Република Македонија и на денот на поднесувањето на барањето за издавање на лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница има уплатено основна главнина во износ од 502.800,00 евра (30.966.900,00 денари) видно од тековната состојба издадена од Централниот регистар на Република Македонија бр.0805-50/150120180019756 од 03.04.2018 година.

Трговското друштво ги има измирено јавните давачки по основ на даноци, царини и придонеси за задолжително социјално осигурување до месецот во кој е поднесено барањето за издавање на лиценца, видно од уверението бр.28-124/1855/3 од 03.04.2018 година издадено од Управата за јавни приходи, Регионална дирекција Скопје и потврда бр.05-033246/18-0002 од 18.04.2018 година издадена од Царинската управа на Република Македонија.

Од доставените потврди од Централниот Регистар на Република Македонија бр.0808-10/1292-1 од 26.03.2018 година, бр.0808-10/1292-1 од 26.03.2018 година, бр.0808-50/150120180021785 од 13.04.2018 година и бр.0808-50/150120180021782 од 13.04.2018 година се утврди дека на трговското друштво не му е изречена споредна казна забрана за добивање на лиценца за приредување на игрите на среќа, не му е изречена споредна казна одземање на лиценца за приредување на игрите на среќа, не му е изречена споредна казна привремена забрана за вршење на дејност за приредување на игрите на среќа и не му е изречена споредна казна трајна забрана за вршење на дејност за приредување на игрите на среќа.

Со доставената информација за економско-финансиската состојба на субјектот издадена од Централниот регистар на Република Македонија бр.0905-21/129 од 26.03.2018 година, оценувајќи ги податоците искажани во годишната сметка за 2017 година, споредбените показатели за финансиската стабилност, ликвидност и успешност во работењето се потврдува економско-финансиската состојба во работењето на друштвото.

Барање за издавање на лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница согласно член 73 став 2 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри може да поднесе трговско друштво кое на денот на поднесувањето на барањето има уплатено основна главнина која не може да биде помала од 500.000 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата. Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје на денот на поднесувањето на барањето за издавање на лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница има уплатено основна главнина во износ од 502.800,00 евра (30.966.900,00 денари).

Согласно член 75 од Законот, барателот за издавање на лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница мора да има обезбедено надзорен информациски систем преку кој се поврзани сите компјутери, преку кој ќе се врши евидентирање на уплатата и исплатата од сите свои уплатно-исплатни места, така што системот обезбедува податоци за уплатата и исплатата на секој од компјутерите кои може да се прикажуваат во секое време и таквиот систем мора да овозможува негово поврзување со информацискиот систем на Управата за јавни приходи. Од доставеното мислење од Управата за јавни приходи бр.21-254/3 од 04.07.2013 година се утврди дека Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје има обезбедено надзорен информациски систем.

Врз основа на доставените докази и утврдената фактичка состојба, се оцени дека се исполнети условите за издавање на лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје, поради што се одлучи како во точката 1 од диспозитивот на оваа лиценца.

Во согласност со член 74 став 1 од Законот, лиценцата за приредување на игри на среќа во обложувалница се издава за период од три години.

Според член 10 став 1 од Законот, трговското друштво на кое му е издадена лиценца во согласност со овој закон е должно да започне со приредување на игрите на среќа во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата. Во спротивно, Владата на Република Македонија ќе му ја одземе лиценцата. Со оглед на наведеното се одлучи како во точките 2 и 3 од диспозитивот на оваа лиценца.

Според член 74 став 2 од Законот, за добивање на лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница се плаќа надоместок во износ од 105.000 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата. Надоместокот за лиценцата се плаќа така што 50% од надоместокот се уплаќа при издавање на лиценцата, а остатокот од 50% на еднакви годишни рати додека трае лиценцата. Надоместокот од 50% кој се плаќа при издавање на лиценцата, приредувачот на игрите на среќа е должен да го плати во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата. Во спротивно ќе се смета дека лиценцата не била воопшто издадена. Роковите на достасаност на годишните рати за надоместокот во износ од 50% се утврдуваат во лиценцата. Доколку приредувачот на игрите на среќа пропушти да го плати износот на годишната рата до утврдениот датум согласно со лиценцата, Владата на Република Македонија ја одзема лиценцата. Со оглед на наведените законски одредби се одлучи како во точките 4, 5 и 6 од диспозитивот на оваа лиценца.

Според член 76 став 1 од Законот, приредувачот на игри на среќа во обложувалница за обезбедување на исплатата на добивките на учесниците во игрите на среќа во обложувалницата, за плаќање на јавните давачки утврдени со закон, како и за надоместоците и посебната давачка утврдени со овој закон е должен да депонира депозит или да обезбеди банкарска гаранција, во банка со седиште во Република Македонија, во износ од 300.000 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на депонирањето, односно на денот на издавањето на банкарската гаранција, поради што се одлучи како во точките 7 и 8 од диспозитивот на оваа лиценца.

Согласно член 79 став 1, 2 и 3 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри, за приредување на игрите на среќа во обложувалница, Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје се задолжува да плаќа посебна давачка во висина од 20% која се пресметува на разликата меѓу уплатениот износ од сите компјутери во сите уплатно-исплатни места на тој приредувач и исплатениот износ од сите компјутери во сите уплатно-исплатни места, на месечна основа. Воедно, со став 2 од истиот член, Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје се задолжува, на месечна основа, за финансирање на спортот да плаќа посебна давачка во висина од 3% која се пресметува на разликата меѓу уплатениот износ од сите компјутери во сите уплатно-исплатни места на тој приредувач и исплатениот износ од сите компјутери во сите уплатно-исплатни места, на сметка на Агенцијата за млади и спорт. Со оглед на наведените законски одредби се одлучи како во точките 9 и 10 од диспозитивот на оваа лиценца.

Според член 12, издадените лиценци за приредување на игрите на среќа се објавуваат на интернет страницата на Министерството за финансии, поради што се одлучи како во точката 11 од диспозитивот на оваа лиценца.

Врз основа на гореизнесеното се предложи Владата на Република Македонија да ја издаде лиценцата за приредување игри на среќа во обложувалница на Друштвото за промет и услуги „СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД“ ДОО Скопје.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против овој управен акт може да се поднесе тужба за поведување на управен спор, до Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на доставувањето на управниот акт до странката.

Бр. 44- 4785/1
22 мај 2018 година
Скопје



ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Зоран Заев